



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

... РИПНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаваштво на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 13 јули 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XL

Цена на овој број е 26 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристички број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

368.

Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/84) во член 9 став 1 точка 1 по бројот: „61“ се додаваат зборовите: „по намалувањето за износот под реден број 68“.

Член 2

Во образецот ОБС – Пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства со состојба на 19 _____ година, под реден број 75, во колона 2, зборовите: „64 и 69“ се заменуваат со зборовите: „69 до 74“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7287/1

29 јуни 1984 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,

Владо Клеменчич, с. р.

369.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, НА СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

1. Заради спречување на внесувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на заразните болести лигавка и шап, се забранува увозот од Турција и Грција во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на следните пратки:

1) на чапункари;

2) на производи и сировини и отпадоци од чапункари (во свежа, замрзната, ладена или преработена состојба), освен на стерилизирани конзерви;

3) на кожи од чапункари, освен штавени кожи, ако не потекнуваат од животни од места во кои не се утврдени лигавка и шап и ако на оддалеченост од 50 km од тие местанемало ниеден случај на лигавка и шап.

2. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на пратките што патниците ги носат со себе во превозните средства (воз, автомобил, автобус, авион, брод и др.).

3. Остатоците од храна во кујните на превозните средства и тоа на авиони, бродови и вагон-ресторани, што се користат во меѓународниот сообраќај, мораат да се уништат на нештетен начин (по термички пат или со закопување) и не смеат да се употребуваат за исхрана на животни.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4405

3 јули 1984 година
БелградПретседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Милорад Станоевиќ, с. р.

370.

Врз основа на член 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/82) во точка 1 во одделот под а) одредбите под 8 до 10 се менуваат и гласат:

„8) од Сојузот на самоуправниите интересни заедници за вработување на Југославија:

Андрија Влаховиќ, претседател на Собранието на СИЗ за вработување на Југославија;

9) од Координациониот одбор на самоуправниите интересни заедници на социјалната заштита на републиките и автономните покраини:

Станислав Ерзетич, член на Координациониот одбор на самоуправниите интересни заедници на социјалната заштита на републиките и автономните покраини;

10) од Координациониот одбор на републичките и покрајнските заедници за детска заштита:

Нико Василевик, претседавач на Координациониот одбор на републичките и покраинските заедници за детска заштита.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3224
2 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
груд, здравство и социјална
заштита.
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р

371.

Врз основа на член 254 став 5 и член 349 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/76, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84) по претходно прибавено мислење од Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони, директорот на Сојузната управа за царини пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПОШТЕНСКИ СО-ОБРАКАЈ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува царинската постапка со поштенските пратки што содржат стоки кои подлежат на царински надзор, а кои се извезуваат од царинското подрачје на Југославија, се увезуваат во тоа подрачје или се провезуваат преку тоа подрачје, како и содржината и формата, начинот на пополнување и начинот на поднесување на царински декларации за поштенските пратки и образецот на исправата со која поштенските пратки се упатуваат до друга царинарница.

2. Како поштенски пратки, во смисла на точка 1 од ова упатство, се сметаат:

1) писмоносните пратки што се извезуваат, увезуваат или провезуваат во затворени писмоносни вреќи и обвивки;

2) пакетите што се извезуваат, увезуваат или провезуваат како поединечни пратки или повеќе пакети во затворени вреќи односно садови или пакувани на друг начин;

3) писмата со означена вредност, што се извезуваат, увезуваат или провезуваат во вреќи или садови.

3. Поштенските пратки што се извезуваат, увезуваат или провезуваат, а кои содржат ефективни пари, хартии од вредност и злато во преработена или кована форма подлежат на девизна контрола во смисла на посебни прописи.

II. ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ВО СТРАНСТВО

4. Поштенските пратки што се праќаат во странство, а што содржат царински стоки, можат да се предадат на секоја пошта.

Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка што не се предадени на поштата на царинењето, приемната пошта ги испраќа до надлежната пошта на царинењето заради спроведување на царинската постапка.

5. За поштенските пратки што во странство ги праќаат граѓани, на царинарницата со пратката ѝ се предава еден примерок од царинската декларација, на Образецот Ц2/ЦП 3, за потребите на царинската постапка.

За поштенските пратки што во странство ги праќаат државни органи, организации на здружен труд, заедници или други организации, испраќаорот или лицето што тој го овластил предава и пополнета извозна царинска декларација, на Образецот VIII (член 16 од Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80, 69/81, 42/83 и 52/83) и пропишани исправи.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, организациите на здружен труд, заедниците или други организации не поднесуваат, согласно со член 256 став 1 точ. 4, 5 и 9 од Царинскиот закон и точка 7 одредба под 4) на Одлуката за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 41/79, 18/81 и 18/82), извозна декларација за поштенски пратки што содржат печатен рекламен материјал или рекламен материјал и мостри до вкупна вредност од 1000 динари, за пратки што содржат телевизиски, филмски или на друг начин снимени вести или слики и програмски прилози за директна емисија преку средствата за јавно информирање, за пратки на печатен материјал од областа на културата, просветата и науката, како и за пратки со документација што се праќа врз основа на меѓународни или меѓудржавни спогодби.

Пратките од став 3 на оваа точка ѝ се предаваат на поштата врз основа на изјава на испраќачот.

Ако пратките од ст. 1 и 2 на оваа точка привремено се извезуваат, постапката се спроведува според одредбите од чл. 306 и 307 на Царинскиот закон.

6. На обвивката од поштенската пратка што подлежи на царински преглед, приемната пошта става налепка „Подлежи на царински преглед“ (Образец бр. 1) и ја испраќа до надлежната пошта на царинењето.

7. Поштата на царинењето ги поднесува примените поштенски пратки на царински преглед.

8. На царински преглед, согласно со член 5 став 3, член 18 ст. 5, 6 и 7 и член 338 од Царинскиот закон не подлежат следните поштенски пратки што се извезуваат:

1) за кои според тежината или димензиите се претпоставува дека не содржат царински стоки;

2) што содржат јавни исправи;

3) што содржат трговска кореспонденција, деловни книги или стоковна, правна и финансиска документација;

4) што содржат книги, весници и списанија (освен модни журнали и модни ревии);

5) што содржат чекови, меници и акции;

6) што содржат печатен материјал од областа на културата, просветата и науката или документација што државните органи, организациите на здружен труд или други организации ја праќаат врз основа на меѓународни или меѓудржавни спогодби;

7) што содржат документација што се праќа во врска со меѓународни лицитации и конкурси;

8) што содржат телевизиски, филмски или на друг начин снимени вести или слики и програмски прилози за директна емисија преку средствата за јавно информирање;

9) што содржат филмови кои се праќаат во странство заради развивање.

Фактите од одредбите на став 1 од оваа точка од кои зависи дали поштенската пратка подлежи на царински преглед се утврдуваат под царински надзор.

9. Поштенската пратка што подлежи на царински преглед работникот на поштата му ја става на увид на царинскиот работник што врши царински преглед.

10. Ако царинскиот работник утврди дека податоците од царинската декларација Ц2/ЦП-3 ѝ одговараат на состојбата на стоките што граѓанинот ги праќа во странство, ја заведува декларацијата во Контролникот на извозните

декларации за физички лица, на декларацијата го означува бројот од Контролникот и Задржува примерок од декларацијата.

По извршениот царински преглед работникот на поштата е должен да ја затвори пратката, да ја симне од обвивката налепката „Подлежи на царински преглед“ и наместо симнатата налепка на обвивката на пратката да стави налепка „Оцаринето“ (Образец бр. 2).

Царинскиот работник што извршил царински преглед на пакетот, го става својот потпис на спроводницата, а ако извршил царински преглед на писмоносна пратка, својот потпис го става на пратката и тоа го заверува со службениот царински печат.

11. Ако на царински преглед се поднесуваат поштенски пратки што во странство ги праќаат државни органи, организации на здружен труд, заедници или други организации, царинскиот работник е должен да изврши прием на извозната царинска декларација, во смисла на член 257 од Царинскиот закон.

Пред прегледот на пратката, извозната царинска декларација се заведува во Контролникот на извозните царински декларации, а на декларацијата се означува редниот број од тој контролник.

По извршениот царински преглед на поштенската пратка, се постапува сообразно со одредбата од точка 10. ст. 2 и 3 на ова упатство.

12. Ако при царинскиот преглед се утврди дека поштенската пратка содржи стоки чиј извоз е забранет, поштата на царинењето, по налог од царинарницата, ѝ ја враќа пратката на приемирната пошта заради врачување на испраќачот, односно пратката му ја предава на надлежниот орган, ако тоа е предвидено со посебни прописи.

13. По извршениот царински преглед, поштата на царинењето ги упатува поштенските пратки што се праќаат во странство до надлежната изменична пошта.

За заклучоците со поштенските пакети поштата на царинењето составува поштенско-царинска проследница (Образец бр. 6) во четири примероци. Царинарницата ги заверува составените примероци на поштенско-царинската проследница и првиот примерок го задржува, а трите примероци ѝ ги враќа на поштата на царинењето. Поштата на царинењето два примероци од поштенско-царинската проследница прилага кон заклучокот и ги праќа до надлежната изменична пошта.

По втасувањето на заклучокот со поштенските пакети во изменичната пошта, царинарницата ги заверува два примероци од поштенско-царинската проследница и еден примерок ѝ враќа на изменичната пошта, а вториот примерок ѝ го доставува на испратната царинарница, како потврда за приемот на заклучокот со поштенските пакети.

14. Изменичната пошта им ги испраќа поштенските пратки на странските изменични пошти во пропишани заклучоци.

За секој пакетски заклучок што се упатува во странство изменичната пошта составува поштенско-царинска проследница во четири примероци. Царинарницата ги заверува сите четири примероци од поштенско-царинската проследница и првиот примерок го задржува, а другите три примероци ѝ ги враќа на изменичната пошта. Изменичната пошта задржува еден примерок од поштенско-царинската проследница, а другите два примерока ги прилага кон заклучокот.

Излезната царинарница ги заверува два примерока од поштенско-царинската проследница и еден примерок задржува, а вториот примерок ѝ го предава на поштата што врши предавање на заклучокот на странската пошта.

Излезната царинарница задржаниот примерок од поштенско-царинската проследница ѝ го враќа на упатната царинарница надлежна според седиштето на изменичната пошта од која потекнува заклучокот.

15. Ако пакетските заклучоци за странство се испраќаат со посредство на службата на превозникот во воздушниот и поморскиот сообраќај, составените поштенско-ца-

рински проследници што изменичната пошта ги заверила царинската испостава кај надлежната изменична пошта ѝ ги предава на службата на превозникот. Два примероци од поштенско-царинската проследница службата на превозникот ѝ ги предава на царинската испостава на воздухопловното односно поморското пристаниште. Царинската испостава на воздухопловното односно поморското пристаниште ги заверува два примероци на поштенско-царинската проследница и еден примерок задржува, а вториот примерок ѝ го враќа на упатната царинска испостава.

16. Ако поштенските пратки се испраќаат во странство во затворен поштенски вагон, царинскиот работник ја заверува поштенско-царинската проследница што ја составува изменичната пошта во четири примероци. Царинарницата еден примерок задржува, три примероци ѝ враќа на изменичната пошта, а на затворениот поштенски вагон става царинска плomba. Два примерока од поштенско-царинската проследница изменичната пошта испраќа со затворениот поштенски вагон.

Излезната царинарница ги заверува два примерока од поштенско-царинската проследница и еден примерок ѝ враќа на поштата, а вториот примерок – на упатната царинарница како потврда за втасаноста на затворениот поштенски вагон.

17. Ако изменичната пошта прими поштенска пратка што подлежи на царински преглед, на која нема ознака дека е извршен царински преглед (нема царински обележја, нема налепка „Оцаринето“ и др.), изменичната пошта на обвивката на пратката става налепка „Подлежи на царински преглед“ и пратката ѝ ја враќа на надлежната пошта на царинење.

18. Поштенската пратка што е извезена од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а која ќе се врати од странство, поштата на царинење ја поднесува до царинарницата на повторен царински преглед заедно со придружната декларација и со исправите.

Ако утврди дека содржината на пратката е непроменета, царинарницата ги пушта стоките под царински надзор без наплата на царина и други увозни давачки.

Поштенската пратка за која нема соодветни докази дека била извезена од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а за која ни испраќачот не ќе поднесе докази за тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето за втасаноста на пратката, мора да се оцарини или да ѝ се предаде на царинарницата на слободно располагање.

III. ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ОД СТРАНСТВО

19. Поштенските пакети што се преземени од странски пошти и се пријавуваат на граничната царинарница врз основа на копија или препис од списокот за размена на странска пошта, а вреките со писмоносни пратки ѝ се пријавуваат на граничната царинарница усно.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, поштенските пратки што се превезуваат од странство во затворени (пломбирани) поштенски вагони, не и се пријавуваат на граничната царинарница, туку копијата или преписот од списокот за размена на странска пошта се поднесува до царинарницата надлежна според седиштето на изменичната пошта на која ѝ се упатени пратките.

Царинскиот работник го споредува бројот на поштенските пакети, односно на вреките со поштенски пакети со податоците од копијата или од преписот на списокот за размена на странска пошта, го заверува списокот за размена со ставање на отпечаток на службениот царински печат и задржува еден примерок од копијата односно од преписот на списокот за размена.

Поштата што ги презела поштенските заклучоци од странската пошта ги упатува заклучоците до надлежната изменична пошта. За преземените пакетски заклучоци од странската пошта, поштата што ги презела заклучоците составува поштенско-царинска проследница во четири примероци. Граничната царинарница ги заверува четирите примероци од поштенско-царинската проследница и првиот примерок го задржува, а трите примероци и ги предава на поштата што ги примила заклучоците од странската пошта.

Поштата што ги презела пакетските заклучоци од странската пошта задржува еден примерок од поштенско-царинската проследница, а два примерока со заклучокот ги испраќа до изменичната пошта на која гласи заклучокот.

По втасувањето на пакетските заклучоци во изменичната пошта, царинарницата надлежна според седиштето на изменичната пошта во која се упатени пакетските заклучоци ги заверува двата примерока од поштенско-царинската проследница и еден примерок доставува до граничната царинарница, а вториот примерок и го враќа на изменичната пошта.

20. Изменичната пошта ги одвојува под царински надзор писмоносните пратки што содржат или за кои се претпоставува дека содржат царински стоки од писмоносните пратки што не содржат царински стоки, како и пратките:

- 1) што содржат книги, весници и списанија;
- 2) што содржат трговска кореспонденција, деловни книги или стоковна, правна и финансиска документација;
- 3) што содржат развиени филмови или филмови што се примаат заради развивање.

21. Ако при отворањето на писмоносните заклучоци се утврди дека пратката што содржи царински стоки е видно оштетена, изменичната пошта, без отворање, пратката ќе ја спакува во нова обвивка и ќе состави записник на Образецот П-63 за обични и препорачени писмоносни пратки, односно на Образецот ВД-4 за вредносни писма, што го потпишуваат работникот на поштата и царинскиот работник. Еден примерок од записникот задржува царинарницата.

22. Писмоносните пратки што не содржат царински стоки изменичната пошта ги упатува преку надлежните центри кај кои се врши преглед на писмоносните пратки (во натамошниот текст: центрите за заштита) до одредениот поштенски центар заради врачување на примачот.

23. Писмоносните пратки што содржат или за кои се претпоставува дека содржат царински стоки изменичната пошта ги распоредува според надлежните пошти на царинење. Распоредените писмоносни пратки им се испраќаат во заклучоци на надлежните пошти на царинење преку надлежните центри за заштита.

24. Изменичната пошта ги развојува поштенските пратки втасани од странство според надлежните пошти на царинење.

25. Изменичната пошта ги испраќа поштенските пакети пристигнати од странство и до надлежните пошти на царинење преку надлежните центри за заштита.

За секој пакетски заклучок изменичната пошта составува поштенско-царинска проследница во четири примероци. Царинарницата ги заверува сите четири примероци на поштенско-царинската проследница и првиот примерок го задржува, а трите примероци и ги враќа на изменичната пошта, која два примерока приклучува кон пакетскиот заклучок.

Ако изменичната пошта испраќа поштенски пакети до друга изменична пошта во земјата, се постапува на начинот од став 2 на оваа точка.

26. Ако во надлежниот центар за заштита се утврди дека поштенската пратка содржи опасен предмет (член 36 од Законот за превоз на опасни материи - „Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/84), таквата пратка се исклучува од ната-

мошниот пренос, во присуство на работник на поштата, царински работник и работник на органот за внатрешни работи надлежен според седиштето на центарот за заштита.

За исклучувањето на поштенска пратка од натамошен пренос и за нејзиното предавање на надлежниот орган за внатрешни работи заради уништување, работникот на поштата составува записник во три примероци, кои ги заверуваат царинскиот работник и работникот на органот за внатрешни работи. Еден примерок од записникот задржува работникот на поштата, вториот примерок му се предава на царинскиот работник, а третиот примерок од записникот му се предава на работникот на органот за внатрешни работи.

На поштенско-царинската проследница со која односната пратка се упатува до поштата на царинењето, царинскиот работник ја става забелешката „Прилог: записник за исклучување на пратката од натамошен пренос” и тоа го заверува со свој потпис и печат.

27. Ако прими видно оштетен или неисправен пакет, изменичната пошта составува записник на Образецот ЦП-14, што го потпишува работникот на поштата и царинскиот работник. Еден примерок од записникот задржува царинарницата.

28. Преземањето на поштенските заклучоци во поштата на царинењето се врши под царински надзор.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, преземање и отворање на пакетските заклучоци може да врши и комисија составена од двајца работници на поштата, ако тоа писмено го одобри царинарницата.

29. За втасаниот пакетски заклучок царинарницата ја заверува поштенско-царинската проследница и ја доставува до царинарницата надлежна според седиштето на изменичната пошта од која потекнува заклучокот, како потврда за приемот на заклучокот. Ако заклучокот е примен без поштенско-царинска проследница, поштата на царинењето пополнува наодна поштенско-царинска проследница во четири примероци. Царинарницата ги заверува сите четири примероци од наодната поштенско-царинска проследница и првиот примерок го задржува, а трите примероци и ги предава на поштата на царинењето. Поштата на царинењето два примерока од наодната поштенско-царинска проследница испраќа до изменичната пошта од која втасал заклучокот.

30. Ако при преземањето на пакетските заклучоци во поштата на царинењето се утврди дека податоците од поштенско-царинската проследница не се согласуваат со стварната состојба, поштата на царинењето составува записник во четири примероци што го потпишуваат работник на поштата и царински работник. Еден примерок од записникот се доставува до царинарницата надлежна според седиштето на изменичната пошта од која потекнува заклучокот, вториот примерок се предава на поштата на царинењето, третиот примерок се доставува до изменичната пошта од која потекнува заклучокот, а четвртиот примерок го задржува царинарницата.

31. Царинскиот работник ги одвојува писмоносните пратки што подлежат на царински преглед од пратките што не подлежат на тој преглед а што не се одвоени во изменичната пошта, веднаш по втасувањето во поштата на царинењето. На пратките што не подлежат на царински преглед работникот на поштата става налепка „Не подлежат на царински преглед” (Образец бр. 3) и ги испраќа спрема надлежните одредени пошти заради врачување.

32. На царински преглед, согласно со член 5 став 3 член 18 ст. 5 до 7 и член 338 од Царинскиот закон, не подлежат следните писмоносни пратки што се увезуваат:

- 1) за кои според тежината или димензиите се претпоставува дека не содржат царински стоки;
- 2) што содржат јавни исправи;

- 3) што содржат трговска кореспонденција, деловни книги, или стоковна, правна и финансиска документација;
- 4) што содржат чекови, меници и акции;
- 5) што содржат книги, весници и списанија (освен модни журналы и модни ревии);
- 6) што содржат печатени материјали од областа на културата, просветата и науката или документација што државни органи, организации на здружен труд или други организации примаат врз основа на меѓународни или меѓудржавни спогодби;
- 7) што содржат документација што се прима во врска со меѓународни лицитации и конкурси;
- 8) што содржат телевизиски, филмски или на друг начин снимени вести или слики и програмски прилози за директна емисија преку средствата за јавно информирање;
- 9) што содржат филмови кои се примаат од развивање или заради развивање.

33. Поштенските пратки што подлежат на царински преглед поштата на царинење ѝ ги пријавува на царинарницата врз основа на поштенско-царинска пријава (Образец бр. 4), водејќи сметка за редоследот на првенство од член 340 на Царинскиот закон.

Во поштенско-царинската пријава не се запишуваат писмоносните пратки што не подлежат на царински преглед, како ни податоци за пратките што, според територијалната надлежност, требало да се упатат до друга пошта на царинење. Пратките што според територијалната надлежност требало да се упатат до друга пошта на царинење ѝ се враќаат во заклучокот на изменичната пошта од која пристигнале заради упатување до надлежната пошта на царинење.

Податоците за поштенските пратки се запишуваат во поштенско-царинската пријава според редоследот на пристигањето во поштата на царинење.

Податоците за тежината на поштенската пратка се запишуваат во поштенско-царинската пријава врз основа на мерењето во поштата на царинење.

Поштенско-царинските пријави, по правило, се пополнуваат посебно за писмоносни пратки и посебно за пакети. Ако на една поштенско-царинска пријава се запишуваат податоци за обата вида поштенски пратки, во заглавието на пријавата мора да се запише забелешката „Пакети и писмоносни пратки“.

Поштенско-царинска пријава за итни и авионски пратки може да се води посебно, со согласност на царинарницата.

Ако во поштенско царинската пријава се запишат пратки што територијално спаѓаат во надлежност на друга пошта на царинење, таквата пратка ѝ се испраќа на надлежната пошта на царинење преку изменичната пошта од која пристигнала со царинска проследница што ја составува царинарницата. Поштенско-царинската пријава се раздолжува со бројот на царинската проследница.

Кон поштенско-царинската пријава се прилагаат исправите што ја придружуваат поштенската пратка (спроводен лист и др.)

34. Поштенските пратки што подлежат на царински преглед поштата на царинење ги поднесува на преглед заедно со поштенско-царинската пријава и со увозната царинска декларација.

За поштенските пратки што ги примаат граѓани, поштата на царинење поднесува увозна поштенско-царинска декларација за граѓани (Образец бр. 7).

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за поштенски пратки во кои граѓани прима селидбени предмети, опрема за вршење доволена дејност, делови за замена или репродукциони материјали, како и за стоки на кои не може да се примени единствена царинска стапка (член 46 од Царинскиот закон), поштата на царинење поднесува увозна царинска декларација на Образецот II (член

5 од Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка). Декларацијата се поднесува во два примерока, а ако за спроведувањето на царинска постапка е неопходно, царинарницата може да бара декларацијата да се поднесе и во поголем број примероци.

Увозна царинска декларација на Образецот I (член 3 од Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка) за поштенски пратки што ги примаат државни органи, организации на здружен труд, засадници или други организации поднесува царинскиот обврзник или лицето овластено за поднесување декларација (член 253 од Царинскиот закон).

Подносителот на декларацијата односно примачот на пратката има право на претходен преглед на пратката, во смисла на член 258 од Царинскиот закон.

35. Работникот на поштата на царинење поштенската пратка ја отвора во присуство на царинскиот работник и му ја става на увид на царинскиот работник кој врши преглед на пратката.

Ако тоа го бара царинскиот работник, поштенската пратка пред отворањето мора повторно да се измери и утврдена тежина да се спореди со податоците од поштенско-царинската пријава.

36. Ако за утврдување на видот и квалитетот на стоките треба да се изврши хемиско-технолошко или друго испитување, царинарницата ќе земе мостри и ќе постапи во смисла на член 261 од Царинскиот закон и на одредбите од Правилникот за земање мостри и за царинските обележја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76).

За изземени стоки или за дел од стоки царинарницата ѝ предава на поштата на царинење примерок од записникот за земање мостри.

По извршеното испитување, земените мостри на стоки, ако не се оштетени или уништени, царинарницата и ги враќа на поштата на царинење. Поштата на царинење писмено го потврдува приемот на вратената мостра.

37. Ако при прегледот се утврди дека содржината на пратката е расипана, оштетена, уништена или на друг начин станала неупотреблива, се составува записник што го потпишуваат работникот на поштата и царинскиот работник.

Записникот од став 1 на оваа точка се составува во три примерока, и тоа за писмоносни пратки на Образецот П-63, за вредносни писма на Образецот ВД-4, а за пакети на Образецот ЦП-14. Еден примерок од записникот царинарницата задржува и го остава со односната поштенско-царинска пријава на која се внесува соодветна забелешка за утврдената состојба на содржината на пратката.

38. Ако при царинскиот преглед се утврди дека поштенската пратка содржи предмети за чии увоз се пропишани посебни услови (задолжително жигосување, фито-санитетска контрола, контрола на квалитетот и др.), царинарницата ќе изврши царинење на пратката само ако се исполнети условите пропишани со посебни прописи.

39. Ако поштенската пратка е задржана кај поштата на царинење поради причините наведени во одредбите на точ. 36, 37 и 38 од ова упатство, поштата на царинење врз обвизката на пратката става забелешка за причините за задржувањето.

Ако примачот на пратка од точка 37 на ова упатство дополнително ги исполни условите за увоз, поштата на царинење таквите пратки ги поднесува на царински преглед и со нив во сè се постапува како со другите пратки.

40. Ако при царинскиот преглед се утврди дека поштенската пратка содржи предмети чии увоз е регулиран со посебни прописи (форма на увозот), а податоците од пријавата за склучен договор за увоз не се согласуваат со податоците за стоките во поглед на регулираниот увоз, царинарницата ќе постапи во смисла на точка 4 од Одлуката за издавање на списокот на стоките опфатени со одредените форми на извозот и увозот и за постапката на контрола

на царинските органи во врска со применувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/83).

Решението што царинарницата ќе го донесе во смисла на став 1 од оваа точка им се врачува на примачот на пратката и на поштата на царинење.

41. Ако царинарницата при царинскиот преглед утврди дека пратката содржи стоки чиј увоз е забранет ќе постапи според член 204 од Царинскиот закон, така што на поштата со решение ќе и наложи да ја врати пратката во странство во рок кој не може да биде подолг од 8 дена со предупредување дека стоките ќе се одземат ако во определениот рок не се вратат во странство, и ќе состави записник, во три примерока. Еден примерок од записникот задржува царинарницата, а два примерока и предава на поштата на царинење.

Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка, освен пратките што содржат дрога, пропаганден материјал и др., поштата на царинење ги враќа во странство преку изменичната пошта, врз основа на поштенско-царинска проследница. Откако ќе ја врати пратката во странство, царинарницата ја раздолжува поштенско-царинската пријава со бројот на поштенско-царинската проследница и кон пријавата прилага примерок од записникот од став 1 на оваа точка.

42. Ако во царинската декларација Ц2/ЦП 3 е назначено дека во пратката се наоѓа личен багаж, селидбени предмети, репродукциони материјали, основно средство за вршење дозволена дејност со личен труд или стоки што се ослободени од плаќање царина, односно ако со прегледот на пратката се заклучи дека примачот на пратката би можел да докаже дека ги исполнува условите за увоз на односните стоки, царинарницата писмено го повикува примачот на пратката, во рок од осум дена од денот на приемот на поканата да поднесе докази дека ги исполнува условите за увоз на стоките пристигнати во пратката. Во поканата се назначува дека пратката ќе биде вратена во странство ако примачот во определениот рок не се одсовет на поканата или не извести дека е спречен да дојде. Поканата се составува во три примерока, од кои еден примерок царинарницата му испраќа на примачот на пратката, а друг примерок од поканата ѝ предава на поштата заради приклучување кон пратката. На примерокот на поканата што ѝ го предава на поштата на царинење се става ознаката „Копија за поштата”, а на царинско-поштенската пријава забелешката „Странката повикана да приложи докази за правото на увоз”.

Пратките од став 1 на оваа точка поштата е должна да ги чува до врачувањето на примачот, односно до донесувањето решение за враќање на пратката во странство (член 204 на Царинскиот закон), но не подолго од 60 дена.

Ако примачот на пратката докаже дека ги исполнува условите за увоз на стоките, царинарницата постапува во согласност со ова упатство.

Ако примачот на пратката во определениот рок не ги поднесе потребните докази или ако царинарницата во постапката утврди дека примачот не ги исполнува условите за увоз на односната пратка, царинарницата донесува решение со кое на поштата ѝ налага да ја врати пратката во странство. Во образложението на решението се наведува дека примачот учествувал во постапката во својство на странка. Решението за враќање на пратката во странство им се доставува на поштата и на примачот.

Во случај од став 4 на оваа точка, царинарницата по истекот на рокот за жалба ја известува поштата дали е изјавена жалба на решението за враќање на стоките во странство, односно кога пратката може да ја врати во странство.

43. Ако при царинскиот преглед се утврди дека поштенската пратка содржи скриени стоки, односно дека стоките се спакувани така што е очигледна намерата на испраќачот да одбегне плаќање царина и други увозни давачки, царинарницата составува записник во два примеро-

ка. Записникот го потпишуваат работникот на поштата и царинскиот работник.

Скриените стоки и еден примерок од записникот задржува царинарницата, а другиот примерок од записникот ѝ го предава на поштата на царинење.

Со преостанатиот дел од поштенската пратка се постапува според одредбите од ова упатство.

44. За поштенските пратки што од странство ги примаат граѓаните, поштата на царинење го пополнува заглавието на декларацијата, а по договор со царинарницата ја внесува и бруто-тежината на пратката. Царинарницата ги запишува податоците за количината и вредноста на стоките, за наименувањето на стоките и за вкупниот износ на пресметаната царина и други увозни давачки што ја оптоваруваат пратката.

45. Увозната поштенско-царинска декларација за граѓани се пополнува на следниот начин:

1) во шифреното поле на рубриката „Поштенско-царинска пријава број”, долга осум цели места, се запишува бројот на поштенско-царинската пријава со која пратката ѝ е пријавена на царинарницата;

2) во шифреното поле на рубриката долго шест места „Датум” се запишуваат денот, месецот и годината кога е поднесена поштенско-царинската пријава;

3) во шифреното поле на рубриката „Датум на царинењето” се запишуваат денот, месецот и годината на царинењето (на пример: датумот „7 јули 1984 година” ќе се запише „07 07 84”); оваа рубрика ја пополнува царинскиот работник;

4) во рубриката „Бр. на пратката” се запишува соодветниот број на поштенската пратка што се царини;

5) во рубриката „Адреса на примачот” се запишуваат името и презимето и точната адреса на примачот на пратката, а во шифреното поле долго едно место (CP-CAIP) се запишува соодветната шифра на републиката односно автономната покраина на чија територија има живеалиште на примачот на пакетот, и тоа за:

– СР Босна и Херцеговина	„1”
– СР Македонија	„4”
– СР Словенија	„5”
– СР Србија	„6”
– СР Хрватска	„3”
– СР Црна Гора	„2”
– САП Војводина	„8”
– САП Косово	„9”

6) во рубриката „Жиг на поштата” се става жиг на поштата на царинење;

7) во рубриката 1 „Бруто-тежина” се запишува бруто-тежината на пратката;

8) во рубриката 2 „Нето-тежина” се запишува нето-тежината на пратката односно поединечната нето-тежина на стоките што се царинат;

9) во рубриката 3 „Царинска основица” се запишува вредноста на стоките која претставува царинска основица;

10) во рубриката 4 „Наименување на стоките” се запишува вообичаениот назив на стоките;

11) во рубриката 5 „Износ на царината и на другите увозни давачки” се запишува пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки;

12) во шифреното поле на рубриката „Нето-тежина”, долго две цели и две децимали места се запишува вкупната нето-тежина на стоките изразена во килограми. Во првите две места се запишува целиот број, а во другите две места одвоени со испрекината линија се запишува децималиот број. Ако вкупната нето-тежина на стоките е помала од 00,01 kg, во ова поле се запишува бројот „00,01”;

13) во шифреното поле „Царинска основица”, долго пет цели места, се запишува вкупната царинска основица која претставува збир на поединечните царински основици од рубриката 3;

14) во рубриката „Обрасци“ се запишува вредноста на образецот - на увозната поштенско-царинска декларација за граѓани и на општата уплатница:

15) во рубриката „Вкупна давачка“ се запишува вкупниот износ на царината и на другите увозни давачки.

46. Царинење на поштенски пратки што од странство ги примаат државни органи, организации на здружен труд, заедници или други организации, како и на поштенски пратки во кои граѓани примаат селидбени предмети, опрема за вршење дозволена дејност, делови за замена или репродукциони материјали за вршење дозволена дејност, како и на стоки за кои не може да се примени единствена стапка (член 46 од Царинскиот закон), се врши според одредбите од чл. 249 до 269 на Царинскиот закон.

47. Увозната поштенско-царинска декларација за граѓани се печати во блокови од 20 примероци, со тоа што во блокот четири последовни примероци се означени со ист реден број. Првиот, вториот и третиот примерок на грбот се карбонизирани, а на врвот перфорирани. Првиот, третиот и четвртиот примерок остануваат во блокот за потребите на царинарницата. Вториот примерок, со пополнета уплатница ѝ се предава на поштата и се приклучува кон пратката заради врачување на примачот.

48. Ако пратката се царини според увозната царинска декларација (Образец I и Образец II) царинарницата ѝ предава на поштата на царинење примерок од увозната царинска декларација со пополнета уплатница, заради врачување на примачот на пратката.

Работникот на поштата на царинење со потпис врз соодветната поштенско-царинска пријава го потврдува приемот на декларацијата и уплатницата.

49. По извршениот царински преглед работникот на поштата ја затвора пратката и на обвивката става налепка „Опарието“ односно налепка „Ослободено од плаќање царина“ (Образец бр. 5).

По царинскиот преглед и затворањето, поштенската пратка повторно се мери и утврдената тежина се означува врз обвивката на пратката.

50. Поштенско-царинската пријава царинарницата ја раздолжува со броевите на односните увозни царински декларации, а ако за пратката не е пропишано поднесување на декларација, поштенско-царинската пријава се раздолжува со забелешката „Ослободено од плаќање царина“, со назначување на соодветната законска одредба врз основа на која пратката е ослободена од плаќање царина.

51. Ако примачот на пратката, како заинтересирана странка поднел приговор (член 343 став 3 од Царинскиот закон), вратената пратка поштата на царинење не ја запишува во поштенско-царинската пријава туку пратката ја поднесува на повторен царински преглед заедно со приговорот, со увозната царинска декларација и со другите исправи.

Царинарницата спроведува постапка по приговорот според одредбите на член 264 од Царинскиот закон.

52. Ако поштенската пратка не може да му се врати на примачот, одредивната пошта и ја враќа пратката на надлежната пошта на царинење.

Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка поштата на царинење ѝ ги поднесува на царинарницата на повторен царински преглед.

Ако утврди дека содржината на пратката е непроменета, царинарницата веднаш, но најдоцна во рок од 48 часа, пополнува царинска проследница заради враќање на пратката во странство преку изменичната пошта.

Примерок од увозната царинска декларација со приложените исправи царинарницата задржува, а врз односната поштенско-царинска пријава го потврдува приемот на декларацијата и внесува соодветна забелешка.

53. Неврачените поштенски пратки за кои не може да се утврди земјата на потеклото, како и пратките од кои испраќачот се откажал, поштата на царинење ѝ ги предава на царинарницата заради излагање на продажба.

Со пратката поштата на царинење предава и писмена изјава за причините за враќањето на пратката.

54. Ако царинарницата во рок од 45 дена од денот на извршениот царински преглед не достави излезната царинска декларација на царината и на другите увозни давачки, а поштенската пратка не е вратена во странство односно предадена на царинарницата, царинарницата поднесува барање до поштата на царинење со кое ја побарува царината и другите увозни давачки. Во барањето царинарницата ги наведува особено следните податоци: број на пратката, број на поштенско-царинската пријава, реден број од пријавата, назив на примачот на пошта, име и презиме на примачот, назив на одредивната пошта и износ на царината и другите увозни давачки.

Ако во рокот од одредбата на став 1 од оваа точка поштата не ја уплати царината и другите увозни давачки, царинарницата, најдоцна во рок од 15 дена, ќе донесе решение со кое надлежната ПТТ организација спрема поштата на царинење ќе ја обврзе да го плати пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки.

55. Ако државни органи (органи за внатрешни работи и др.) поднесат барање за предавање на неонарнинета поштенска пратка заради спроведување на соодветна постапка, поштата на царинење составува записник за предавањето на пратката што го потпишуваат царинскиот работник, работникот на поштата на царинењето и работникот на односниот државен орган.

Записникот се составува во три примерока. Еден примерок задржува царинарницата, другиот примерок ѝ го предава на поштата на царинење, а третиот примерок му се предава на надлежниот државен орган заедно со пратката.

Примерокот на записникот се остава со односната царинско-поштенска пријава, а врз поштенско-царинската пријава царинскиот работник става забелешка „Прилог: записник за предавање на пратка, точка 56 од Упатството“, и тоа го заверува со свој потпис и печат.

IV. ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ ШТО СЕ ПРОВЕЗУВААТ ПРЕКУ ЦАРИНСКОТО ПОДРАЧЈЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

56. При преземањето од странска изменична пошта и упатувањето до излезната изменична пошта на поштенски пратки што се провезуваат преку царинското подрачје на Југославија, се постапува сообразно со одредбите на точка 19 од ова упатство.

Поштенските пратки што се провезуваат преку царинското подрачје на Југославија не подлежат на царински преглед.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

57. Обрасците бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се отпечатени кон ова упатство и претставуваат негов составен дел.

Другите обрасци наведени во точка 5 став 1, точка 10 став 1 и точ. 21 и 27 на ова упатство се пропишани со посебни внатрешни и меѓународни поштенски прописи.


58. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за царинската постапка со поштенските пратки во меѓународниот поштенски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77).

59. Ова упатство влегува во сила на 1 август 1984 година.

Д-5096
15 јуни 1984 година
Белград

Директор
на Сојузната упатствена служба,
Звонко Петровиќ с. р.


Образец бр. 1




Образец бр. 2



Образец бр. 3



Образец бр. 5




Образец бр. 4

ПОШТА НА ЦАРИНЕЊЕ

во _____

Примено, на _____ 198 _____ час _____

ПОШТЕНСКО-ЦАРИНСКА ПРИЈАВА бр. _____ од _____ 198 _____



Поштенски работник _____

Преглед и пресметка ќе изврши:

Ш е ф
на царинската испостава

Ред. бр.	Ден на уписот	Приемн број	Податоци за испраќачот			Оцаринето		
			Приемна пошта	Тежина	Презиме и име на примачот	Одредна пошта	Број на увозната декларација	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
:								
50								

Примил дупликат на Поштенско-царинската пријава со прегледаните патки и придружните исправи (спроводен лист и друго)

_____ 198 _____

Поштенски работник _____

Потпис на поштенските работници што присуствуваат на царинењето

Потпис на царинските работници што извршиле царинење.


Забелешка: Колоните 1 до 7 ги пополнува поштата на царинење, а колоните 8 и 9 ги пополнува царинарницата.

Образец бр. 6


УПАТНА ПОШТА

ПОШТЕНСКО-ЦАРИНСКА ПРОСЛЕДНИЦА

УПАТНА ЦАРИНАРНИЦА




За _____ Испраќа _____



од	за	Број на вреќи во заклучокот							Број на пакети		Забелешка
		С	В	Р	З	з	ПВ	П	Вреднос- ни и рач- ници	Обични	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРИЕМНА ПОШТА

ПРИЕМНА ЦАРИНАРНИЦА



BC 150

Образец бр 7

СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ
ЦАРИНАРНИЦА
Ц.Д. ПОШТА

УВОЗНА ПОШТЕНСКО -
ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ГРАЃАНИ

4

№ 6

Поштенски параван
проформа број

12

Датум

20

Датум на царинањето

26

Бр. на претката	АДРЕСА НА ПРИМАЧОТ	(копировање поштата)
(Жак на поштата)	(Име и презиме) (Улица, број и место) 32 СР - САП	

ТЕЖИНА		ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА	НАИМЕНУВАЊЕ НА СТОКИТЕ	ВРЕНОС НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ
Бруто	Нето			
1	2	3	4	5

33

37

(царински работник)



Обрасци

ВКУПНО ДАВАЧКИ

43

48

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

ОПШТА УПЛАТНИЦА

ПРИЗНАНИЦА

Бр. на поштата

Местител

(име и адрес на уплатувачот)

На поранешното

ЦАРИНАРНИЦА

Цена на доплата Царина и други увозни давачки



Шифра	
Тек	

број на сметката:

ДИН

поштенски
ли број:

№

(поштенски либрето)

(број на доплата)

(ПОТПИС)

Одн. на
копирани

Во

на

372.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83 и 21/84), Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/84) и точка 7 од Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени по пат на монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/84, 27/84 и 32/84) во точка 25 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на оваа точка, во периодот од 1 јули до 31 октомври 1984 година банките можат да ја користат примарната емисија за монетизација на вложувањата во сезонски залихи на домашна пченица - во височина од 70% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизација за тие залихи.”

2. Во точка 29 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од став 4 на оваа точка примарната емисија од став 3 на оваа точка банките можат да ја користат од 30 јуни до 31 август 1984 година, со тоа што крајниот рок за враќање на користената примарна емисија од овој став да не може да го премине 31 октомври 1984 година.”

Досегашните ст. 5 до 8 стануваат ст. 6 до 9.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 42
5 јули 1984 година
Белград

Го заменува претседателот на
Советот на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка
на Југославија
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

373.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-

те основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83 и 21/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1984 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика, утврдени во точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на основните и на здружените банки (во натамошниот текст: банките).

2. Банките се должни до крајот на септември 1984 година да обезбедат:

- 1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува:
 - до 6,5% на ден 31 јули;
 - до 7,3% на ден 31 август;
 - до 8,8% на ден 30 септември;
- 2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесува:
 - до 6,9% на ден 31 јули;
 - до 7,9% на ден 31 август;
 - до 9,7% на ден 30 септември.

Банките кои даваат пласмани за сезонските залихи на пченица од родот на 1984 година и пласмани за извозот на стоки и услуги можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во став 1 на оваа точка, и тоа:

а) за износот на порастот на пласманите за производство и за залихи на пченица над процентот од став 1 одредба под 2 на оваа точка под услов пласманите за производство и за залихи на пченица да ги наплатуваат во согласност со пропишаните рокови односно со стварната состојба на залихите и да не го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на точка 6 од оваа одлука;

б) за износот на порастот на пласманите за извоз на стоки и услуги во периодот јануари-септември 1984 година, а најмногу во височина до 11% на ден 31 јули, до 14% на ден 31 август и до 16% на 30 септември 1984 година од тие пласмани со состојба на ден 31 декември 1983 година.

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се должни да обезбедат инвестиционите пласмани на банките во основни средства на корисниците на општествени средства да не можат да се зголемат над износите на тие пласмани со состојба на ден 31 декември 1983 година, освен инвестиционите пласмани за изградба: на објекти со кои се обезбедува најмалку 50% од производството за извоз со позитивен нето девизен ефект, на енергетски објекти врз база на домашни извори, на објекти за гасификација врз база на склучени меѓудржавни договори и на определени објекти за производство на најдефицитарни суровини и репродукциони материјали; на капацитети на примарното земјоделско производство, вклучувајќи ја и хидромелиорацијата; на објекти за производство на шински возила од домашно производство за потребите на југословенските железници; на објекти за водоснабдување што се

неопходни заради спречувањето на поголеми растројства во снабдувањето со вода; на објекти во чие финансирање учествуваат средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; на објекти што се финансираат од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово; на објекти за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотреси и на објекти во чие финансирање учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и на Еурофима.

При утврдување на порастот на нето домашната актива, во смисла на одредбите од оваа точка, не се зема предвид порастот по основ на промената на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во однос на нивната книговодствена состојба на ден 31 декември 1983 година според образецот КНЈ - БИФО.

За износот на непокриеното пречекорување на динарските пласмани на ден 31 декември 1983 година се намалува износот на можниот пораст на пласманите од одредбите на став 1 од оваа точка.

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа динарските и девизните пласмани на банките и другата актива и пасива во нето износ.

4. Под динарски пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, на интерни банки, на граѓански правни лица и граѓани, освен динарските пласмани што им ги даваат на банки, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на пазарот на пари и на хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

5. Под нето домашна актива и динарски пласмани, во смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат:

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотреси, пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово - најмногу до височина на расположивите средства за овие намени; пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит - до височина на порастот на тие пласмани на организациите на здружен труд за оваа намена од средствата примени во 1984 година од Југословенската банка за меѓународна економска соработка; инвестиционите кредити на банките што ги следат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини - во делот што се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд; инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и на Еурофима и пласманите за кредитирање на побарувањата од странство, чија наплата е одложена со посебен сојузен закон - до височина на вредноста на домашната опрема и домашниот материјал што се вградува во инвестиционите објекти, на исплатените лични доходи во југословенски динари и на текуштиот стоковен извоз содржани во тие одложени плаќања;

2) побарувањата во девизи од организациите на здружен труд настанати по основ на користењето на странски кредити, во смисла на Законот за земање определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83 и 35/83).

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани во своите книговодствени евиденции.

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 6 од оваа одлука.

Банките кои нема да остварат пораст на пласманите за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 2 став 2 одредба под б) од оваа одлука, можат да им го отстапуваат на други банки износот на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на тој став, под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање на пласмани за извоз на стоки и услуги.

Банките меѓусебно го отстапуваат односно го примат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месецот, со тоа што периодот за кој тој дел го отстапуваат не може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно за применителен дел од неискористениот пораст на динарските пласмани, во смисла на оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка во рок од 3 дена од денот на отстапувањето односно на примањето на неискористениот дел на можниот пораст на динарските пласмани, и тоа со доставување фотокопија од договорот или од самоуправната спогодба за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на динарските пласмани склучена меѓу банките или меѓу здружените банки и основните банки членки на таа здружена банка.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, не можат да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, освен ако им го отстапуваат на банки во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно на автономната покраина чија членка е и банката која го отстапува тој неискористен дел, или на банки во рамките на исто здружение на банкарски организации ако на територијата на републиката односно на автономната покраина нема здружена банка.

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ја доставуваат извештај за остварениот пораст на нето домашната актива и на динарските пласмани, според книговодствената состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропишан за доставувањето на билансот на банката. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно на автономните покраини и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

Народната банка на Југославија, во рок од пет дена по приемот на збирните извештаи од став 1 на оваа точка, ќе им достави на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини обединет збирен извештај за сите републики и автономни покраини.

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ги доставуваат според упатствата и на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О бр. 43

5 јули 1984 година

Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка
на Југославија
д-р Слободан Станојевиќ, с. р.

374.

Врз основа на член 311 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), во врска со член 33 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/80), работните заедници во сојузните органи на управата и во сојузните организации, Сојузниот извршен совет и Сојузниот одбор на синдикатот на работниците во управата, во правосудството и во финансиските организации склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ, ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/80), по член 8 се додава нов член 8а, кој гласи:

„Член 8а

Ако за определени задачи и работи во органите е пропишано наградување според ефектот – норма (дактилографски и други работи), а средствата за остварен ефект ги надминуваат средствата за лични доходи стекнати во смисла на член 8 од Општествениот договор според коефициентите предвидени за тие задачи и работи од член 10 на Општествениот договор, се обезбедуваат средства според остварениот ефект, а најмногу до 20% од вкупните средства стекнати за тие задачи и работи.

Распределба на средствата за лични доходи според ефектот ќе се врши според нормативите утврдени со самоуправните општи акти на работната заедница, усогласени со самоуправната спогодба од член 25 на Општествениот договор.”

Член 2

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јуни 1984 година.

23 мај 1984 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
Борислав Кранна, с. р.

За Сојузниот одбор на Синдикатот на работниците на управата, правосудството и финансиските организации,
Драган Томишиќ, с. р.

За работните заедници на сојузните органи:

За Сојузниот секретаријат за надворешни работи,
Јосип Бубаш, с. р.

За Сојузниот секретаријат за внатрешни работи,
Вонслав Делиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за финансии,
Зоран Марковиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за надворешна трговија,
Веселин Чагоровиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи,
Горан Гуриќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа,
Добрила Војводиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за информации,
Соња Милованиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за енергетика и индустрија,
Томислав Петровиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за земјоделство,
Димитрие Костиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за сообраќај и врски,
Мирјана Богдановиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита,
Милена Радојчиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Смиљја Тишма, с. р.

За Сојузниот комитет за законодавство,
Ѓорѓина Радоњиќ, с. р.

За работните заедници на Сојузната управа за царини,
Намик Јелача, с. р.

За Сојузната управа за контрола на летањето,
Милосав Стојановиќ, с. р.

За Сојузната управа за радиоврски,
Миомир Михаиловиќ, с. р.

За Сојузниот пазарен инспекторат,
Арсение Кнежевиќ, с. р.

За Сојузниот девизен инспекторат,
Јован Цицовиќ, с. р.

- За Сојузниот воздухопловен инспекторат,
Милена Лучиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за општествено планирање,
Миладин Ранчевиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за статистика,
Винко Глушац, с. р.
- За Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка,
Љилјана Киш, с. р.
- За Сојузниот хидрометеоролошки завод,
м-р **Верица Ибурчиќ, с. р.**
- За Сојузниот завод за стандардизација,
Драган Арсенин, с. р.
- За Сојузниот завод за патенти,
Томислав Трговиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,
Љубинка Ковачевиќ, с. р.
- За Сојузниот геолошки завод,
Радоица Митровиќ, с. р.
- За Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи,
Викслав Илиќ, с. р.
- За Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи,
Спасија Поповиќ, с. р.
- За Сојузното биро за работи на вработувањето,
Андре Јефтиќ, с. р.
- За Архивот на Југославија,
Јован Поповиќ, с. р.
- За службите на Собранието на СФРЈ,
Драгољуб Гуровиќ, с. р.
- За службата на Претседателството на СФРЈ,
Милка Сокиќ, с. р.
- За Службата на Советот на федерацијата,
Мирјана Жигиќ, с. р.
- За Службата на Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет,
Милева Радовиќ, с. р.
- За Протоколот на Сојузниот извршен совет,
Бранка Бацковиќ, с. р.
- За Службата за одбранбени подготовки на Сојузниот извршен совет,
Миломир Микиќ, с. р.
- За Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет,
Јован Грбовиќ, с. р.
- За Службата на Уставниот суд на Југославија,
Александра Јовичиќ, с. р.
- За Службата на Сојузниот суд,
Милан Луковиќ, с. р.
- За Сојузното јавно обвинителство,
Љубомир Гомилаговиќ, с. р.
- За Сојузното јавно правобранителство,
Љубинка Црњавски, с. р.
- За Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето,
Весна Полиќ, с. р.
- За Сојузниот совет за прекршоци,
Томица Делибашиќ, с. р.
- За Управата на деловните згради на сојузните органи,
Милутин Радовановиќ, с. р.
- За Автосервисот на сојузните органи,
Божидар Бошковиќ, с. р.
- За Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации,
Бошко Пантелиќ, с. р.
- За Сервисот за финасиско-материјални работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации,
Томислав Сотировиќ, с. р.
- За Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи,
Зоран Тоскиќ, с. р.
- За Службата за работи на преведување,
Драгомир Јанковиќ, с. р.
- За Бирото за претставки и поплаки на Собранието на СФРЈ,
Михаило Груиќ, с. р.
- За Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ,
Бранка Петровиќ, с. р.

По извршеного срачнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за измени на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/84, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во член 13 став 1 наместо зборот: „од“ треба да стои зборот: „до“

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 9 јули 1984 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС

I

Се отповикува Михајло Ломпар од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Народна Република Лаос со седиште во Пном Пен.

II

Се назначува Ранко Радуловиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Бурманска Унија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Народна Република Лаос со седиште во Рангун.

III

Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8
8 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ФИЛИПИНИТЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ФИЛИПИНИТЕ

I

Се отповикува Јокаш Брајовиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Филипините.

II

Се назначува Милош Белиќ, советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Филипините.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9
13 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на работката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Аргентина

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Juan Ramon Aguirre Lanari, министер за надворешни работи и вера,
д-р Jorge Whebe, министер за стопанство;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Alberto Felipe Dumont, потсекретар за надворешни работи,

Felix Pena, потсекретар за меѓународни економски односи,
амбасадорот Enrique Quintana, директор на Националниот церемонијал;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Eduardo Maschwitz, претставник за печат на Претседателот на Републиката,
амбасадорот Gustavo Figueroa, шеф на Кабинетот на МНР,
амбасадорот Enrique Vieuga, директор на Управата за Источна Европа на МНР,
Julio Ferrag, ополномоштен министер, шеф на Канцеларијата на Протоколот;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

бригадниот генерал Jorge Alberto Marque, генерален секретар на Претседателството на Републиката;
контра-адмиралот Ramon Antonio Arosa, шеф на воената куќа на Претседателството на Републиката,
бригадирот Nestor Royo, претставник на аргентинските воздухопловни сили;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот Alfredo Atozqui, приватен секретар на Претседателот на Републиката.

бр. 105
14 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
368. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства	919
369. Наредба за забрана на увозот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, на суровини и отпадоци од чапункари од Република Турција и Република Грција	919
370. Решение за измена на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита	919
371. Упатство за царинската постапка со поштенските пратки во меѓународниот поштенски сообраќај	920
372. Одлука за дополнување на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1984 година	929
373. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 јули до 30 септември 1984 година	929
374. Општествен договор за дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерџла за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и на сојузните организации	931
Исправка на Законот за измени на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	933
Укази	933
Одликувања	933